

Член 2

Во членот 19 ставот 1 се менува и гласи:
„Од доходот на трговските организации на големо и на мало во внатрешниот промет, освен трговските организации што претежно се занимаваат со промет на определени видови прехранбени артикли освен алкохолни пијалоци, како и од доходот на

стопанските организации што исклучиво се занимаваат со работи на извоз и увоз на стоки, на застапување на странски фирми, на меѓународно трговско посредување, на контрола на квалитетот и квантитетот на стоки и на меѓународна шпедиција — се издвојува придонесот од доходот по следните норми, и тоа:

Ако делот од доходот над минималните лични доходи наголемени за 20% во однос на таа наголемените лични доходи изнесува

се издвојува од делот на доходот над минималните лични доходи наголемени за 20% придонес во износ

до	17%	17%	25%	25%	50%	на износот на вишокот над	17%—33%
над	17% — 30%	на	17% 25% + 50%	на	износот на вишокот над	17%—33%	
„	30% — 42%	„	30% 35,84% + 60%	„	„	30%—42%	
„	42% — 55%	„	42% 42,74% + 65%	„	„	42%—55%	
„	55% — 67%	„	55% 48% + 70%	„	„	55%—67%	
„	67%	„	67% 51,94% + 80%	„	„	67%“	

Во истиот член на крајот се додава нов став, кој гласи:

„Сојузниот извршен совет може да донесе прописи трговските организации на мало од претходниот став што се занимаваат со промет на определени видови производи, да го утврдуваат придонесот од доходот според членот 18 од овој закон.“

Член 3

По членот 19 се додава ново поглавје под наслов: „IIIа, Посебно учество во доходот“, со членови 19а и 19б, кои гласат:

„Член 19а

На стопанските организации што во текуштата година ја зголемуваат нормата на доходот според минималните лични доходи на работниците во однос на таа норма во изминатата година, им се намалува придонесот од доходот за определен износ.

Износот за кој се намалува придонесот од доходот претставува посебно учество на стопанската организација во доходот.

За износот на посебното учество во доходот се зголемува чистиот приход на стопанската организација.

Посебното учество на стопанската организација во доходот се определуваат со сојузниот општествен план или со одлука од Сојузната народна скупштина.

Со прописите од претходниот став може да се определи дел од посебното учество на стопанските организации во доходот да се употреби за формирање заеднички фондови заради давање средства за стопански развој на оние стопански организации кои поради недостаточна техничка опременост и други услови на рабтењето не можат да остварат посебно учество во доходот.

Член 19б

Заради споредување на доходот остварен во текуштата година со доходот остварен во изминатата година, ќе се изврши исправката на доходот предизвикана со следните прописи:

- 1) за промените во височината на минималните лични доходи на работниците;
- 2) за промените на нормите на интересот на фондот на основните средства, на интересот на фондот на обртните средства и на земјарината;
- 3) за промените на нормите на амортизацијата;
- 4) за промените настанати со ревалоризација на основните средства;
- 5) за промените на нормите на придонесот од доходот на стопанските организации.

Другите прописи со кои се влијае врз височината на доходот на стопанските организации можат да се земат предвид заради исправка на доходот само ако е тоа во тие прописи изречно определено.

Без оглед на овластувањето за донесување на овие прописи, само Сојузниот извршен совет одно-

сно органот кого што тој посебно ќе го овласти може да пропише исправка на доходот на стопанските организации.“

Член 4

Во членот 20 став 1 по зборовите: „според чл. 18 и 19 на овој закон“ се става записка и се додаваат зборовите: „на мален за износот на посебното учество на стопанските организации во доходот според членот 19а од овој закон.“

Во истиот член во ставот 3 наместо: „40%“ се става „60%“.

Членот 49 се менува и гласи:

„По исклучок од одредбите на чл. 18 и 19 од овој закон ќе го издвојуваат придонесот од доходот по нормите определени во овој член следните стопански организации:

- 1) рудниците на јаглен;
- 2) градежните претпријатија, градежните монтажни претпријатија, градежните занаетчиски претпријатија и дуќани и стопанските организации за производство на градежни материјали;
- 3) претпријатијата што се занимаваат со индустриска експлоатација на шуми, стопанските организации за производство на режана граѓа (пиланите) и стопанските организации за производство на намештај;
- 4) стопанските организации што се занимаваат со конзервирање на овошје, зеленчук, маслинки, млеко, месо и риби;
- 5) претпријатијата на мелничката индустрија;
- 6) индустриските претпријатија за преработка на сурова кожа;
- 7) железничките транспортни претпријатија;
- 8) претпријатијата на патниот сообраќај;
- 9) претпријатијата на малата крајбрежна пловилба и претпријатијата на речниот и езерскиот сообраќај;
- 10) стопанските организации за производство на каделно влакно (каделарите);
- 11) трговските стопански организации на големо или на мало што претежно се занимаваат со промет на определени видови прехранбени артикли освен алкохолни пијалоци;
- 12) угостителските стопански организации;
- 13) занаетчиските стопански организации што се занимаваат со вршење услуги (услужното занаетчиство);
- 14) новинските претпријатија и издавачките претпријатија, што претежно се занимаваат со новинска или издавачка дејност, или и со едната и со другата дејност;
- 15) претпријатијата за производство на грамофонски плочи;
- 16) претпријатијата за геолошко-истражувачки и консолидациони работи;

17) стопанските организации за вршење административни и интелектуални услуги.

Придонесот од доходот на стопанските организации од претходниот став се утврдува по следните норми:

Ако делот од доходот над минималните лични доходи во однос на минималните лични доходи изнесува		се издвојува од делот на доходот над минималните лични доходи придонес од доходот во износ	
до	25%	на	25%
над	40%	на	40%
"	40%	"	40%
"	33%	"	33%
"	70%	"	70%
"	85%	"	85%
"	85%	"	85%
"	100%	"	100%
"	100%	"	100%

Сојузниот Државен секретаријат за работите на стоковниот промет во спогодба со сојузниот Државен секретаријат за работите на финансиите ќе пропише кои од трговските организации што се занимаваат со промет на определени видови прехранбени производи (промет на овошје и зарзават, млеко и млечни производи и сл.) го плаќаат придонесот според одредбите од овој член.

Сојузниот извршен совет може да донесе прописи за стопанските организации од одделни гранки или за одделни групи стопански организации да важат одредбите од ставот 1 на овој член.

Сојузниот извршен совет може да определи стопанските организации од определени групи или гранки од ставот 1 на овој член да го издвојуваат придонесот според членот 18 односно 19 од овој закон, ако се променат условите на нивното работење поради кои е определено да го издвојуваат придонесот од доходот според овој член.

Член 6

По членот 52 се додава нов член 52а, кој гласи:
„Како стопански организации за вршење административни и интелектуални услуги се подразбираат: проектантските организации, организациите за вршење книговодствени услуги, организациите за унапредување на организацијата и работењето на стопанските организации, стопанските организации за вршење финансиска ревизија и стопанските организации за применета геофизика.“

Член 7

По членот 54 се додава нов член 54а, кој гласи:
„Сојузниот извршен совет може да пропише придонесот од доходот да се утврдува врз основа на просечните минимални лични доходи според категориите на работниците, или може да пропише друг сличен начин за утврдување на придонесот од доходот на стопанските организации.“

Член 8

Овој закон ќе се применува од 1 јануари 1959 година, со тоа стопанските организации, и тоа: Индустриските претпријатија за преработка на сурова кожа, претпријатијата на мало на крајбрежната пловидба, претпријатијата на речниот и езерскиот сообраќај, занаетчиските стопански организации што се занимаваат со вршење услуги (услужното занаетчиство), новинските претпријатија и издавачките претпријатија, што претежно се занимаваат со новинска или издавачка дејност или и со едната и со другата дејност, претпријатијата за производство на грамофонски плочи — го пресметуваат придонесот од доходот на стопанските организации за целата 1958 година по нормите на придонесот од членот 49 на овој закон што важеле од денот на почетокот на применувањето на овој закон.

Ако Сојузниот извршен совет во смисла на членот 49 став 3 од овој закон донесе прописи, тие можат да важат за целата 1958 година.

Член 9

Овој закон влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

812.

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ПРОМЕТОТ СО ЗЕМЈИШТА И ЗГРАДИ

Врз основа на членот 71 точка 2 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство на Федеративна Народна Република Југославија и за сојузните органи на власта, се прогласува Законот за измена на Законот за прометот со земјишта и згради, што го усвои Сојузната народна скупштина на седницата на Сојузната народна скупштина од 25 ноември 1958 година и на седницата на Соборот на производителите од 25 ноември 1958 година.

П. Р. бр. 13

28 ноември 1958 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јасип Броз-Тито, с. р.

Претседател
на Сојузната народна скупштина,
Петар Стамболиќ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ПРОМЕТОТ СО ЗЕМЈИШТА И ЗГРАДИ

Член 1

Членот 71 од Законот за прометот со земјишта и згради се менува и гласи:

„Додека не се донесе Закон за сопственоста на посебни делови од згради (член 7 став 2 од овој закон), не е допуштен прометот на физички делови од згради, на идеални делови од згради ниту на цели згради, како ниту на градежни парцели, што се во сопственост на граѓани, приватни правни лица, општествени организации и други здруженија на граѓани.“

Договор склучен спротивно на одредбата од претходниот став не произведува никакво правно дејство.“

Член 2

Додека не се донесе Закон за сопственоста на посебни делови од згради, не смее по никој основ да се врши земјишнокнижен пренос на сопственоста на недвижности од претходниот член, по предлог поднесен до земјишнокнижниот суд по влегувањето во сила на овој закон.

Земјишнокнижен упис извршен противно на одредбата од претходниот став не произведува никакво правно дејство.

Член 3

Овој закон влегува во сила со денот на неговото усвојување од страна на Сојузната народна скупштина.

813.

У К А З**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ОТКУП НА ПРИВАТНИТЕ АПОТЕКИ**

Врз основа на членот 71 точка 2 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство на Федеративна Народна Република Југославија и за сојузните органи на власта, се прогласува Законот за измени и дополненија на Законот за откуп на приватните аптеки, што го усвои Сојузната народна скупштина на седницата на Сојузниот собор од 26 ноември 1958 година и на седницата на Соборот на производителите од 26 ноември 1958 година.

П. Р. бр. 14

28 ноември 1958 година

Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз-Тито, с. р.

Претседател
на Сојузната народна скупштина.

Петар Стамболиќ, с. р.

ЗАКОН**ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ОТКУП НА ПРИВАТНИТЕ АПОТЕКИ****Член 1**

Во Законот за откуп на приватните аптеки („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 50/49) членот 6 се менува и гласи:

„На бившиот сопственик на аптека, односно на неговата вдовица што е неспособна за стопанисување или на децата што се неспособни за стопанисување или се на редовно школување, ќе им се исплатува пропнетата вредност на аптеката во месечни рати од најмалку 5.000 до најмногу 15.000 динари. Височината на месечната рата се определува со оглед на нивната имотна состојба и проценетата вредност на аптеката.“

Решение за височината на месечната рата од претходниот став донесува, на барање од заинтересираното лице, органот на управата надлежен за работите на народното здравје во согласност со органот на управата надлежен за работите на финансите на народниот одбор на општината на чие подрачје се наоѓа откупената аптека.“

Член 2

По членот 10 се додава нов член 10а, кој гласи:
„Бившите сопственици што пред 11 јуни 1949 година ѝ ги продале своите аптеки на државата и за то добиле надоместок, можат овој надоместок да го вратат одеднаш или во месечни рати. Височината на месечните рати ја определуваат органите од членот 1 став 2 на овој закон, во границите пропишани во тој член.“

Бившите сопственици на аптеки што одеднаш ќе го вратат надоместокот, како и оние за кои ќе биде донесено решение за враќање на надоместокот во месечни рати во смисла на претходниот став, се здобиваат со правата кои според членот 258 од Законот за пензиското осигурување им се признаваат на бившите сопственици на аптеки — фармацевти или фармацевтски помошници што ѝ ја подариле својата аптека на државата, под условите пропишани во тој член.“

Член 3

Овој закон влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

814.

Врз основа на членот 38 став 1 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство на Федеративна Народна Република Југославија и за сојузните органи на власта,

Сојузната народна скупштина, на седницата на Сојузниот собор од 26 ноември 1958 година и на седницата на Соборот на производителите од 26 ноември 1958 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ПОСЕБНОТО УЧЕСТВО ВО ДОХОДОТ И ЗА ЗАЕДНИЧКИТЕ РЕЗЕРВНИ ФОНДОВИ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ**

1. Износ на посебното учество на стопанската организација во доходот во смисла на членот 19а од Законот за придонесот од доходот на стопанските организации претставува 50% од износот на разликата во придонесот од доходот која произлегува од примена на повисоката норма на придонесот на доходот на стопанската организација во текуштата година спрема таа норма во изминатата година.

2. Од износот од претходниот став стопанските организации ќе уплатат 10% во заедничките резервни фондови заради обезбедување средства за стопански развој и за зголемување на личните доходи на работниците на оние стопански организации кои поради недостаточна техничка опременост и други општи услови на работењето не можат да остварат достаточен доход, ниту посебно учество во доходот.

Сојузниот извршен совет може да пропише стопанските организации на одделни области од стопанството да уплатуваат во заедничкиот резервен фонд дел од чистиот приход со тоа што тој дел да не може да биде поголем од 2% од вкупниот износ на остварениот чист приход на стопанските организации по одбивање на делот за лични доходи на работниците и на делот за резервниот фонд на стопанската организација.

Сојузниот извршен совет може да пропише уплатата во заедничките резервни фондови да се врши и од други средства на стопанските организации.

3. Заедничките резервни фондови се формираат, по правило, за одделни области од стопанството, и тоа единствени за целата стопанска област или по народни републики односно околии.

4. Со заедничките резервни фондови управуваат управни одбори што ги именуваат извршните совети односно народните одбори од редот на членовите на управните одбори на стопанските комори, од редот на членовите на синдикалните организации, како и од претставници на органите на државната управа надлежни за односната стопанска дејност, на запоружките и други општествени организации.

Органите на управувањето му поднесуваат на соодветниот собор на производителите периодични извештаи за своето работење и завршна сметка.

Соборите на производителите донесуваат препораки, како и уплатства и други акти задолжителни за органите на управувањето со фондовите. Завршните сметки на фондовите ги одобрува соборот на производителите на предлог од органот на државната управа надлежен за работите на финансите.

5. Сојузниот извршен совет ќе донесе поблиски прописи за начинот на формирање на заеднички резервни фондови, за износот што стопанските организации ќе го уплатуваат во заедничките резервни фондови, за постапката за именување членовите на управниот одбор, како и прописи за мерилата за доделување средства, за начинот на управувањето и располагањето со средствата од тие фондови и за припојувањето на заедничкиот резервен фонд на индустријата и рударството осно-

ван до почетокот на применувањето на оваа одлука кон фондските формирани според одредбите од оваа одлука.

6. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а ќе се применува од 1 јануари 1959 година.

Сојузна народна скупштина

СНО (А) 68

28 ноември 1958 година

Белград

Претседател
на Сојузната народна скупштина,
Петар Стамболиќ, с. р.

Претседател
на Соборот на
производителите,
Пашко Гомац, с. р.

Претседател
на Сојузниот собор,
др Младен Ивковиќ, с. р.

313.

Врз основа на членот 38 став 1 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство на Федеративна Народна Република Југославија и за сојузните органи на власта,

Сојузната народна скупштина, на седницата на Сојузниот собор од 26 ноември 1958 година и на седницата на Соборот на производителите од 26 ноември 1958 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА ИНТЕРЕСНИТЕ НОРМИ НА СРЕДСТВАТА НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ, НА СРЕДСТВАТА ВЛОЖЕНИ КАЈ БАНКАТА И НА КРАТКОРОЧНИТЕ КРЕДИТИ

1. Во Одлуката за интересните норми на средствата на стопанските организации, на средствата вложени кај банката и на краткорочните кредити („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 54/57, 26/58 и 44/58) во точката I став 1 во одредбата под 1) по зборовите: „мелничките претпријатија“ се брише запирката и се додаваат зборовите: „и мелниците во состав на трговските претпријатија за промет на жито“; по зборовите: „претпријатијата за производство на керамика“ се додаваат зборовите: „претпријатијата што се занимаваат со индустриска експлоатација на шуми, стопанските организации за производство на режана граѓа (пиланите), стопанските организации за производство на намештај“; по зборовите: „претпријатијата во производство на тестенини“ се брише запирката и се додаваат зборовите: „и погоните за производство на тестенини ако се во состав на претпријатијата за промет на жито и мелнички претпријатија“; а се бришат зборовите: „претпријатијата за преработка на овошје, зеленчук, маслини, млеко, месо и риба“, „ладилниците“ и „силосите, сушарите“.

Во ставот 1 одредбата под 2) се менува и гласи:

„2) градежните претпријатија, градежно-монтажните претпријатија, градежно-занаетчиските претпријатија и дуќани, како и проектантските организации“.

Во ставот 1 се бришат одредбите под 4), 5) и 6), досегашната одредба под 7) станува одредба под 4) и по неа се додава нова одредба под 5), која гласи:

„5) занаетчиските стопански организации што се занимаваат со вршење услуги (услужното занаетчиство)“.

Во ставот 2 одредбата под 1) се менува и гласи:

„1) стопанските организации за производство на градежни материјали“.

Во ставот 2 одредбата под 2) се брише.

Во ставот 2 одредбата под 3) се менува и гласи:

„3) претпријатијата на крајбрежната линиска пловидба во поморскиот сообраќај — за сите основни средства, освен за патничките бродови“.

Во ставот 2 во одредбата под 4) по зборовите: „издавачките и новинските претпријатија“ се додаваат зборовите: „претпријатијата за производство на грамофонски плочи“, а наместо зборовите: „филмските претпријатија“ се додаваат зборовите: „претпријатијата за производство на филмови“.

Во ставот 2 досегашните одредби под 3), 4) и 5) стануваат одредби под 2), 3) и 4).

Во ставот 3 одредбата под 1) се менува и гласи:

„1) железничко-транспортните претпријатија, претпријатијата на воздушниот и јавниот патен сообраќај — за сите основни средства, а претпријатијата на поморскиот, речниот и езерскиот сообраќај — за патничките бродови“.

Во ставот 3 наместо досегашните одредби под 2) и 3) се додаваат шест нови одредби, кои гласат:

„2) стопанските организации што се занимаваат со конзервирање на овошје, зеленчук, маслинки, млеко, месо и риби — за сите основни средства;

3) трговските претпријатија на големо и мелничките претпријатија — за магацините за складирање на производи, силосите, механизираниите складови и сушарите;

4) трговските претпријатија на мало и дуќани што се занимаваат претежно со промет на прехранбени производи освен алкохолни пијалоци и пекарите — за сите основни средства;

5) претпријатијата ладилници и мразарници за производство на мраз од морска вода — за сите основни средства;

6) трговските претпријатија и селскостопанските организации што во својот состав имаат ладилници како самостоен погон — за тие ладилници;

7) стопанските организации со камиони со разладни уреди — за тие камиони“.

Досегашната одредба под 4) став 1 станува одредба под 8), а досегашната одредба под 6) станува одредба под 9).

Досегашната одредба под 4) став 2 станува посебен став 4 од точката I, се менува и гласи:

„Општите земјоделски задруги плаќаат интерес на фондот на основните средства по единствената норма што се утврдува со општествениот план на општината или со посебна одлука на општината во границите на општината норма на интересот на фондот на основните средства и на нормите на интересот на фондот на основните средства утврдени со оваа одлука, и тоа според дејноста што ги вршат односно погоните што ги имаат. Приходот од овој интерес влегува во фондот на основните средства на општината земјоделска задруга што го плаќа интересот.“

Досегашната одредба под 5) станува посебен став од точката I, со тоа што по зборовите: „уговорните претпријатија и дуќани“ се брише запирката и зборовите: „трговските претпријатија и дуќани на мало, што претежно се занимаваат со промет на прехранбени производи освен алкохолни пијалоци“, а по зборовите: „утврдува општинскиот народен одбор во границите“ се додаваат зборовите: „на општината норма на интересот на фондот на основните средства и“.

2. По точката II се додава нова точка IIa, која гласи:

„IIa. Сојузниот извршен совет може да донесе прописи на средствата на фондските на стопанските организации и на нивните нераспоредени средства банката да плаќа интерес кога стопанската организација ќе се обврзе дека нема да ги тргнати тие средства во определен срок.“

3. По точката IV се додава нова точка IVa, која гласи:

„IVa. Се овластува сојузниот Државен секретаријат за работите на финансите да донесува поблиски прописи за спроведување на оваа одлука.“

4. Се овластува Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за законодавство и организација да издаде пречистен текст на оваа одлука.

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а ќе се применува од 1 јануари 1958 година.

На претпријатијата на поморскиот, речниот и езерскиот сообраќај ќе се применува оваа одлука од 1 јануари 1959 година, а на претпријатијата што се занимаваат со индустриска експлоатација на шуми, на стопанските организации за производство на режана граѓа (пилањите) и на стопанските организации за производство на намештај ќе се применува оваа одлука до крајот на 1959 година.

Сојузна народна скупштина

СНС (А) 67

28 ноември 1958 година
Белград

Претседател
на Сојузната народна скупштина,
Петар Стамболиќ, с. р.

Претседател
на Соборот на
производителите,
Пашко Ромац, с. р.

Претседател
на Сојузниот собор,
др Младен Ивковиќ, с. р.

816.

Врз основа на членот 38 став 1 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство на Федеративна Народна Република Југославија и за сојузните органи на власта,

Сојузната народна скупштина, на седницата на Сојузниот собор од 26 ноември 1958 година и на седницата на Соборот на производителите од 26 ноември 1958 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА ОГРАНИЧУВАЊЕ КОРИСТЕЊЕТО НА СРЕДСТВОТА НА АМОРТИЗАЦИЈАТА И ЗА ПОНИСКИТЕ НОРМИ НА АМОРТИЗАЦИЈАТА ЗА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОД ОПРЕДЕЛЕНИ ДЕЛНОСТИ

1. Во Одлуката за ограничување користењето на средствата на амортизацијата и за пониските норми на амортизацијата за стопанските организации од определени дејности („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 54/57), во точката III под 1 по зборовите: „претпријатијата на индустријата на вриења,“ се ставаат зборовите: „претпријатијата на индустријата на кожа и обувки,“; по зборовите: „графичките погони на новинските и на новинско-издавачките претпријатија,“ се ставаат зборовите: „претпријатијата за производство на грамофонски плочи,“; а наместо зборовите: „трговските претпријатија и дуќани што се регистрирани и претежно вршат промет во структурата на овошје, зеленчук и преработки од овошје и зеленчук или во структурите на прехранбени продукти“ се ставаат зборовите: „трговските стопански организации на големо или на мало што претежно се занимаваат со промет на прехранбени продукти освен алкохолни пијалаци“.

2. Точката VII се брише.

3. Во точката X се додава нов став 2, кој гласи: „Општинскиот народен одбор може да ги ослободи од плаќање на амортизацијата сезонските угостителски претпријатија и дуќани за работата вон сезоната.“

4. Во точката XII се додава нов став, кој гласи: „Сојузниот извршен совет може да пропише износот на амортизацијата кој стопанската организација не може да го тропи според одредбите од оваа одлука, да може да се употреби за намалување на износот на заемот што стопанската организација го добила од средствата на Општиот инвестиционен фонд за определени видови инвестиции.“

5. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а ќе се применува од 1 јануари 1959 година.

Сојузна народна скупштина

СНС (А) 68

28 ноември 1958 година
Белград

Претседател
на Сојузната народна скупштина,
Петар Стамболиќ, с. р.

Претседател
на Соборот на
производителите,
Пашко Ромац, с. р.

Претседател
на Сојузниот собор,
др Младен Ивковиќ, с. р.

817.

Врз основа на членот 38 став 1 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство на Федеративна Народна Република Југославија и за сојузните органи на власта,

Сојузната народна скупштина, на седницата на Сојузниот собор од 26 ноември 1958 година и на седницата на Соборот на производителите од 26 ноември 1958 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ПРИДОНЕСОТ ОД ДОХОДОТ И ЗЕМЈАРИНАТА НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОД ОПРЕДЕЛЕНИ ДЕЛНОСТИ

I. Во Одлуката за отстапување на придонесот од доходот и земјарината на стопанските организации од определени дејности („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 54/57) во точката 6 став 1 по одредбата под 5 се додава нова одредба под 6, која гласи:

„6) претпријатијата на малата крајбрежна пловидба — — — — — 75%“.

II. Во точката 7 по зборовите: „Новинско-издавачките и издавачките претпријатија“ се додаваат зборовите: „и претпријатијата за производство на грамофонски плочи“.

III. По точката 8 се додаваат седум нови точки, кои гласат:

„9. Стопанските организации што се занимаваат со конзервирање на овошје, зеленчук, маслини, млеко, месо и риби, претпријатијата ладилници и претпријатијата за геолошки истражувања не плаќаат придонес од доходот на стопанските организации. Делот од доходот што му одговара на износот на придонесот од доходот на стопанските организации, овие претпријатија го внесуваат во својот фонд на основните средства и во фондот на обртните средства.“

10. Градежните претпријатија, градежно-монтажните претпријатија, градежно-занаетчиските претпријатија и дуќани, како и претпријатијата за производство на тули, керамида и вар, внесуваат во својот фонд на основните средства и во фондот на обртните средства 50% од износот на пресметаниот придонес од доходот.

11. Трговските стопански организации што се занимаваат претежно со промет на големо или на мало на овошје и зеленчук и млеко, трговските организации што се занимаваат со прометот на нафта и нејзини деривати од делот на доходот што му одговара на износот на придонесот од доходот 30%, ќе употребат за својот фонд на основните средства и за фондот на обртните средства, а 30% внесуваат во општествениот инвестиционен фонд на општината.

12. Угостителските претпријатија и дуќани 50% од делот на доходот што му одговара на износот на придонесот од доходот внесуваат во својот фонд на основните средства и во фондот на обртните средства, а 50% од овој придонес му припаѓа на општествениот инвестиционен фонд на општината.

13. Занаемските претпријатија и дуќани што се занимаваат со вршење услуги (услужно занаетчиство) од делот на доходот што му одговара на износот на придонесот од доходот 30% ќе употребат за својот фонд на основните средства и за фондот на обртните средства, а 70% внесуваат во општествениот инвестиционен фонд на општината заради финансирање на инвестициите најмалку во соодветен износ за унапредување на услужното занаетчиство.

Се овластува Сојузниот извршен совет да може да пропише одредбите од претходниот став да се применуваат делумно или во целост и на одделни видови занаетчиски претпријатија и дуќани што се занимаваат со производство (производно занаетчиство).

14. Паушалниот износ што ѝ припаѓа на федерацијата од претпријатијата и дуќаните што вршат пресметување со општествената заедница во паушален износ, а за чии дејности е според одредбите од оваа одлука предвидено отстапување на дел од придонесот од доходот, му се отстапува на општествениот инвестиционен фонд на општината, и тоа: 100% — од угостителските претпријатија и дуќани и од занаетчиските претпријатија и дуќани што се занимаваат со вршење услуги, а 30% — од трговските стопански организации што се занимаваат претежно со промет на овошје и зеленчук и млеко.

15. Сојузниот извршен совет може да пропише електростопанските организации здружени во електростопанска заедница да уплатат во целост или делумно дел од доходот што му одговара на износот на придонесот од доходот во фондот за покривање на кусоците на електростопанска заедница.

16. Пблиски прописи за спроведување на оваа одлука донесува, по потреба, сојузниот Државен секретаријат за работите на финансиите.

IV. Досегашната точка 9 станува точка 17.

V. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а ќе се применува при утврдувањето на распределбата на доходот во завршната сметка за 1958 година.

Сојузна народна скупштина

СНС (А) 66

28 ноември 1958 година

Белград

Претседател

на Сојузната народна скупштина,
Петар Стамболиќ, с. р.

Претседател

на Соборот на
производителите,
Панко Ромац, с. р.

Претседател

на Сојузниот собор,
др Младен Ивковиќ, с. р.

818.

Врз основа на точката II став 3 од Одлуката за интересните норми на средствата на стопанските организации, на средствата вложени кај банката и на краткорочните кредити („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 54/57, 26/58, 44/58 и 48/58), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ПОНИСКАТА НОРМА НА ИНТЕРЕСОТ НА ФОНДОТ НА ОБРТНИТЕ СРЕДСТВА НА ОПРЕДЕЛЕНИ СТОПАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ

1. Нормата на интересот на фондот на обртните средства изнесува 2,5% за следните стопански организации:

1) стопански организации што се занимаваат со конзервирање на овошје, зеленчук, маслинки, млеко, месо и риби;

2) претпријатија што се занимаваат со индустриска експлоатација на шумите, стопански организации за производство на режана граѓа (пилањи) и стопански организации за производство на намештај;

3) издавачки претпријатија за издавачката дејност, новински претпријатија, претпријатија за производство на грамофонски плочи и специјализирани претпријатија за производство на учила;

4) претпријатија за снимање на филмови и претпријатија за техничка изработка и обработка на филмови;

5) трговски претпријатија на мало и дуќани што се занимаваат претежно со промет на прехранбени артикли, освен алкохолни пијачки;

6) пекари;

7) претпријатија за производство на каделно влакно (каделари).

2. Се овластува сојузниот Државен секретаријат за работите на финансиите да донесува, по потреба, пблиски прописи за спроведување на оваа одлука.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а ќе се применува од 1 јануари 1958 година, како ден на почетокот на применувањето на Одлуката за интересните норми на средствата на стопанските организации, на средствата вложени кај банката и на краткорочните кредити, а за претпријатијата што се занимаваат со индустриска експлоатација на шумите, за стопанските организации за производство на режана граѓа (пилањите) и за стопанските организации за производство на намештај ќе се применува до крајот на 1959 година.

Р. п. бр. 375

22 ноември 1958 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар,

Вељко Заковиќ, с. р.

Потпретседател,

Едвард Кардељ, с. р.

819.

Врз основа на членот 69 од Законот за јавните службеници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/57), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НОВОГОДИШНА НАГРАДА НА СЛУЖБЕНИЦИТЕ И РАБОТНИЦИТЕ НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ И НА УСТАНОВИТЕ НА ЈАВНИТЕ СЛУЖБИ

1. На службениците и работниците што се во постојан работен однос со сојузните државни органи и установи, како и на службениците и работниците на организациите и установите со самостојно финансирање спрема кои сојузните органи го вршат правото на основувач, а на кои се применуваат одредбите од Законот за јавните службеници, ќе им се исплатат за 1958 година на име новогодишна награда 50% од месечната нето плата.

2. На хонорарните службеници на органите, установите и организациите од претходната точка им прапаѓа новогодишна награда ако е хонорарната служба нивно редовно и главно занимање и ако се запослени со полно редовно работно време.

3. Новогодишната награда ќе им се исплати на службениците и работниците што на 25 ноември 1958 година се затекнале во работен однос со наведените органи, установи и организации.

4. Како плата, во смисла на оваа одлука, се подразбира основната и полагајната плата и посебниот додаток.

5. Наградата ќе се исплати во декември 1958 година.

6. Придонесот за социјално осигурување и придонесот за станбена изградба нема да се пресметуваат и да се плаќаат на наградите исплатени според оваа одлука.

7. Новогодишната награда на службениците на сојузните органи и установи ќе се исплати на товар на средствата од сојузниот буџет за 1958 година, а на службениците и работниците на организациите

и установите со самостојно финансирање од точката 1 на оваа одлука — од средствата наменети за лични расходи односно од средствата на фондовите за наградување на работниците и службениците.

8. Извршните совети на народните републики и на автономните единици и околинските и општинските народни одбори можат да одлучат на товар на расходите на нивните буџети да им се исплати на службениците и работниците на соодветните органи и установи, како и на службениците и работниците на организациите и установите со самостојно финансирање, а на кои се применуваат одредбите од Законот за јавните службеници, новогодишната награда под условите и до височината што се предвидени со оваа одлука.

9. Се овластува сојузниот Државен секретаријат за работите на финансиите да донесе упатство за утврдување на основниците и за пресметување на придонесот за буџетите од личниот доход на наградите според оваа одлука, со тоа да може да определи плаќање на тој придонес во паушален износ. Овој Секретаријат се овластува да може да издава и други упатства за спроведување на оваа одлука.

10. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 376
28 ноември 1958 година
Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Велько Зековиќ, с. р. Едвард Кардељ, с. р.

820.

Врз основа на членот 18 став 2 и членот 24 став 2 од Уредбата за заемите за инвестиции („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 31/56 и 22/58), во врска со членот 2 оддел I под а) точка 47 од Уредбата за пренесување работите во надлежност на сојузните и републичките органи на управата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 18/58), а на предлог од Југословенската инвестициона банка, сојузниот Државен секретаријат за работите на финансиите издава

НАРЕДБА

ЗА ДАВАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИ ЗАЕМИ БЕЗ КОНКУРС ОД СРЕДСТВАТА НА ОПШТИОТ ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД ЗА НАБАВКА НА ДОМАШЕН ПРИПЛОДЕН ДОБИТОК ОД РЕОНИТЕ ЗАФАТЕНИ СО СУША И ЗА АДАПТАЦИЈА НА ОБЈЕКТИ ЗА НЕГОВО СМЕСТУВАЊЕ

1. Југословенската инвестициона банка може во текот на 1958 година, заради ублажување на последиците од сушата настанати во 1958 година, да дава без конкурс заеми од средствата на Општиот инвестиционен фонд за набавка на домашен приплоден добиток од реоните зафатени со суша во 1958 година и за адаптација на објекти за сместување на набавениот добиток.

2. Барање за добивање заеми според оваа наредба можат да поднесуваат селскостопанските организации (земјоделски стопанства, земјоделски задруги, селскостопански установи со самостојно финансирање, сточарски деловни сојузи, економии и самостојни погони на околински деловни сојузи) кои од страна на Заедницата на производителите на добиток и на производи од добиток на ФНРЈ, со согласност од Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за селско стопанство и шумарство ќе бидат определени да можат да набавуваат домашен добиток од реоните зафатени со суша во 1958 година.

Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за селско стопанство и шумарство ќе ги определи реоните кои треба да се сметаат како реони што се зафатени со суша во оваа година, во кои може да се сткупува добиток според оваа наредба.

Заеми според одредбите од оваа наредба можат да добијат само оние заемобаратели што имаат слободни објекти за сместување на добиток (кои при евентуална адаптација можат да ги употребат за сместување на набавениот добиток), обезбедена крмна база и расположива сточна храна за исхрана на тој добиток.

3. Заемите според оваа наредба ќе се одобруваат со рок за враќање до пет години, а со интересна норма од 2% годишно.

4. Заем за адаптација на објекти за сместување на добитокот кој се набавува од заемот, може да се даде само за најнужни работи.

5. Кон барањето за заем заемобарателот е должен да поднесе:

1) потврда од органот на управата на општиот народен одбор надлежен за работите на селското стопанство дека располага со шталски простор за сместување, дека има обезбедена крмна база и дека располага со сточна храна за исхрана на добитокот што сака да го набави според одредбите од оваа наредба;

2) документација од која ќе се види обемот и цената на нужните работи ако со барањето бара заем и за адаптација на објекти за сместување на добитокот, и тоа:

а) технички опис на градежните работи,

б) градежна скица на објектот што се адаптира, со премемер и претсметката;

3) гаранција од територијално надлежната општина за уредно отплатување на заемот.

6. Заемите според оваа наредба ќе ги одобрува Југословенската инвестициона банка не впуштајќи се во оценување на кредитната способност на заемобарателот, со тоа одобрените заеми да можат да се користат до 31 декември 1958 година.

7. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 07-22633/1

15 ноември 1958 година

Белград

Државен секретар
за работите на финансиите,
Никола Минчев, с. р.

821.

Врз основа на членот 3 став 3 од Уредбата за краткорочните кредити („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 31/56), сојузниот Државен секретаријат за работите на финансиите издава

НАРЕДБА

ЗА ВИСОЧИНАТА НА СРЕДСТВАТА ОД ШТЕДНИТЕ ВЛОГОВИ ШТО МОЖАТ ДА СЕ УПОТРЕБУВААТ ЗА ДОЛГОРОЧНО КРЕДИТИРАЊЕ

1. Комуналните банки и штедилниците можат до 30% од средствата присобрани како штедни влогови, да ги употребуваат за долгорочно кредитирање.

2. Средствата од точката 1 на оваа наредба комуналните банки и штедилниците можат да ги употребуваат за одобрување кредити со рок за враќање до пет години.

3. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 08-2204/2

24 ноември 1958 година

Белград

Државен секретар
за работите на финансиите,
Никола Минчев, с. р.

822.

Врз основа на членот 11 оддел II точка 3 од Уредбата за пренесување работите во надлежност на сојузните и републичките органи на управата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 18/58), Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за сообраќај и врски пропишува

П РА В И Л Н И К

ЗА ИЗМЕНИ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ОДРЕДУВАЊЕ ИМЕТО, ОЗНАКАТА И ЛУКАТА НА ПРИПАДНОСТА НА БРОДОВИТЕ И КАЈАЦИТЕ НА ТРГОВСКАТА МОРНАРИЦА НА ФНРЈ

Член 1

Во Правилникот за одредување името, ознаката и луката на припадноста на бродовите и кајаците на трговската морнарица на ФНРЈ („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 34/51) членот 4 се менува и гласи:

„Луката на припадноста за бродовите во општествена сопственост ја одредува стопанската организација или органот на државната управа што има право да го користи бродот, а за бродовите во сопственост на општествени организации или физички лица — бродосопственикот.

Луката на припадноста за сите бродови (освен за патничките бродови на големата и малата крајбрежна пловидба), како и за техничките пловни објекти, се одредува според седиштето на стопанската или општествената организација на која ѝ припаѓа бродот, или на органот на државната управа кој управува со бродот. Ако седиштето на стопанската или општествената организација или на органот не се наоѓа на брегот, како лука на припадноста за бродовите може да се одреди која и да е лука на југословенскиот брег.

За брод на долгата или големата крајбрежна пловидба што е овластен да плови и по пловни реки луката на припадноста може да се одреди и според местото на бреговите на домашните реки пловни за односниот брод.

За патнички брод на големата или малата крајбрежна пловидба како лука на припадноста може да се одреди која и да е лука на југословенскиот брег.

За бродовите и техничките пловни објекти во сопственост на приватни лица луката на припадноста се одредува според живеалиштето на сопственикот, а ако тоа место не е на брегот, тогаш според седиштето на органот надлежен за уписот.

Како лука на припадноста за кајак се одредува онаа лука на подрачјето на органот надлежен за уписот во која кајакот се задржува редовно.”

Член 2

Членот 5 се менува и гласи:

„Името на бродот мора да биде испишано на обете страни од прамерцот и на крмата.

Ознаката на кајакот и на техничкиот пловен објект мора да биде испишана на обете страни од прамерцот, а ако кајакот односно техничкиот пловен објект има и име, тоа може да биде испишано само на крмата.

Ознаката на спортскиот кајак мора да биде испишана на внатрешната страна од бранобранот, и тоа, по правило, кај главното ребро, а ако нема бранобран — на највидното место на внатрешната страна од оплатата на кајакот.

Луката на припадноста мора да биде испишана на крмата под името на бродот односно под името на техничкиот пловен објект. Луката на припадноста не се означува на кајаците.

Името односно ознаката и луката на припадноста мораат да бидат испишани со боја која се истакнува видно на подлогата со која е бојосан бродот односно кајакот.

Името и луката на припадноста на бродот со крсташка крма мораат да бидат испишани на обете страни од крмата.

Големината на буквите со кои се испишува името на бродот односно ознаката на кајакот и на техничкиот пловен објект мора да биде во сразмера

со големината на бродот односно на кајакот или на техничкиот пловен објект, но толкава да може името односно ознаката да се прочита и од поголема оддалеченост. Големината на буквите мора да изнесува најмалку 10 см.

Како спортски кајак (едрилица), по смисла на овој член, се смета спортската едрилица што има интернационална или национална класа.”

Член 3

Членот 8 се менува и гласи:

„Со цел за спроведување на овој правилник, во Управата за поморство и речен сообраќај ќе се води евиденција за имињата на бродовите и за ознаките на техничките пловни објекти на трговската морнарица на ФНРЈ.”

Член 4

Во целиот правилник зборовите: „Министерството на поморството на ФНРЈ“ се заменуваат со зборовите: „Управата за поморство и речен сообраќај”.

Член 5

Овој правилник влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ”.

Бр. 1432

26 ноември 1958 година

Белград

Секретар
за сообраќај и врски,
Пеко Далчевик, с. р.

823.

Врз основа на членот 21 оддел II точка 2 од Уредбата за пренесување работите во надлежност на сојузните и републичките органи на управата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 18/58), Сојузната управа за патишта пропишува

У П А Т С Т В О

ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛИ ЗА РЕДОВНИ МЕЃУРЕПУБЛИЧКИ АВТОБУСКИ ЛИНИИ

1. Редовна автобуска линија што преминува преку територии на две или повеќе народни републики може да се отвори и да се одржува само по дозвола од Сојузната управа за патишта.

2. Како редовна автобуска линија се смета линијата на која со автобуси се врши превоз на патници по однапред утврдениот итнерер и објавениот ред на возењето и ценонигот на возењето.

На редовната меѓурепабличка автобуска линија сообраќајот може да се одржува во текот на целата година (постојана линија) или во определен временски период во текот на годината (сезонска линија).

3. Дозвола за отворање и одржување на редовна меѓурепабличка автобуска линија може да ѝ се издаде само на стопанска организација што има право да врши јавен превоз на патници во патниот сообраќај.

4. Барањето за добивање дозвола стопанската организација ѝ го улагува на Сојузната управа за патишта преку органот на управата надлежен за работите на патниот сообраќај на онаа народна република во која се наоѓа седиштето на стопанската организација што бара дозвола.

Барањето за добивање дозвола треба да ги содржи: називот на стопанската организација што бара дозвола и нејзиното седиште, означувањето на крајните точки на линијата, видот на линијата (постојана или сезонска), а ако се бара дозвола за сезонска линија — и временскиот период за одржување на линијата, образложението на потребата од одржување на линијата, и можностите на барателот на дозволата за уредно и безбедно одржување на линијата.

Кон барањето за добивање дозвола барателот е должен да го приложи:

- 1) редот на возењето во пет примероци;
- 2) ценоникот на возењето во пет примероци;

3) мислењето од Здружението на патниот сообраќај на ФНРЈ.

5. Редот на возењето што се прилага кон барањето се составува според образецот кој е составен дел од ова упатство, и треба да го содржи: редоследот на станиците, километражата од почетната до крајната станица и времето на пристигањето на автобусот на секоја станица и на тргнувањето од неа.

Ценовникот на возењето се составува според тарифите за превоз на патници пропишани во народната република во која се наоѓа седиштето на барателот на дозволата. Ако тие тарифи не се пропишани, ценовникот се составува во согласност со органот на управата надлежен за работите на патниот сообраќај на народната република во која се наоѓа седиштето на барателот на дозволата.

Мислењето на Здружението на патниот сообраќај на ФНРЈ треба да го содржи гледиштето на Здружението за исполнувањето на условите и за објективните можности за отворање и одржување на линијата што се бара, податоците за способноста на барателот да ја одржува линијата, особено со оглед на неговиот расположив возен парк и стручната спрема на персоналот, како и другите податоци што можат да бидат од корист при решавањето за барањето.

6. Барањето за добивање дозвола му се предава на органот на управата надлежен за работите на патниот сообраќај на народната република во која се наоѓа седиштето на барателот на дозволата, а овој орган со свое мислење без одлагање ѝ го доставува на Сојузната управа за патишта.

7. Пред да го реши барањето за добивање дозвола, Сојузната управа за патишта ќе прибави мислење за исполнувањето на условите за отворање на линијата и од републичките органи на управата надлежни за работите на патниот сообраќај на оние народни републики преку чии територии би се вршел сообраќајот.

8. Дозволата за одржување на редовната меѓурепоубличка автобуска линија содржи: назив на стопанската организација на која ѝ се издава дозволата и нејзино седиште, вид на линијата (постојана или сезонска), времетраење на дозволата, услови за одржување на линијата, како и број под кој е запишана дозволата во регистарот на дозволите. Дозволата се издава според образецот кој е составен дел од ова упатство.

При издавањето на дозволата Сојузната управа за патишта го потврдува редот на возењето и ценовникот на возењето, кои можат да се менуваат само по одобрение од Сојузната управа за патишта, и тоа, по правило, само еднаш годишно.

9. Кога на стопанската организација ѝ се издава првпат дозвола за отворање и одржување на определена меѓурепоубличка автобуска линија, дозволата ѝ се издава како привремена, со важење од три до шест месеци. Важењето на привремената дозвола може да го продолжува Сојузната управа за патишта.

По истекот на времетраењето на привремената дозвола Сојузната управа за патишта може на стопанската организација да ѝ издаде постојана дозвола. Постојаната дозвола важи пет години од денот на издавањето, а по истекот на тоа време може да се продолжи.

10. Стопанската организација што пред влегувањето во сила на ова упатство има добиено од надлежниот републички орган на управата дозвола за одржување редовна меѓурепоубличка автобуска линија, може да ја одржува линијата врз основа на таа дозвола, но само до истекот на нејзиното важење.

За одржување на линијата по истекот на времетраењето на поранешната дозвола стопанската организација е должна да прибави дозвола според ова упатство од страна на Сојузната управа за патишта.

11. Секоја стопанска организација што на денот на влегувањето во сила на ова упатство има дозвола за одржување редовна меѓурепоубличка автобуска линија издадена од страна на републичкиот орган на управата, е должна во рок од еден месец од денот на влегувањето во сила на ова упатство да ја извести Сојузната управа за патишта за тоа кој орган ѝ ја има издадено дозволата, за која линија и со кое времетраење.

12. На стопанската организација што не се придржува за условите определени во дозволата, Сојузната управа за патишта може привремено или трајно да ѝ ја одземе дозволата.

Дозволата може да се одземе ако стопанската организација не се придржува за условите ниту по повторената опомена и предупредување дека дозволата ќе ѝ биде одземена.

13. Ова упатство влегува во сила по истекот на еден месец од денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 599

22 ноември 1958 година

Белград

Директор

на Сојузната управа за патишта,
инж. Василије Драговиќ, с. р.

Федеративна Народна
Република Југославија
Секретаријат на Сојузниот
извршен совет за
сообраќај и врски

(Образец на Дозволата
за одржување редовна
меѓурепоубличка авто-
буска линија — фор-
мат 210 X 297 мм)

Сојузна управа за
патишта

Бр. _____
_____ 195__ год.
Белград

Врз основа на членот 21 од Уредбата за пренесување работите во надлежност на сојузните и републичките органи на управата, Сојузната управа за патишта ѝ издава

Д О З В О Л А

на стопанската организација (претпријатие)
назив _____
седиште _____

_____ постојана
за одржување на редовната _____ меѓуре-
_____ сезонска
публичка автобуска линија _____

Срокот на важењето на оваа дозвола е од _____
до _____

За одржување на линијата според оваа дозвола
важат следните

у с л о в и:

- Корисникот на оваа дозвола мора да се придржува за редот на возењето и за ценовникот на возењето.
- Автобусите што сообраќаат на горе споменатата линија мораат да обезбедат потполна сигурност за превоз на патниците и да им дадат потребно удобство.
- Сообраќајниот персонал (возачите, контролорите и кондуктерите) мора да располага со соодветна стручна спрема и да има правилен однос спрема корисниците на превозот.
- Редот на возењето и ценовникот на возењето, за верени од Сојузната управа за патишта, се составен дел од оваа дозвола. Важечкиот ред на возењето треба да се објави на сите станици од линијата.
- При сообраќајот на горе споменатата линија, забранет е секој превоз надвор од итинерерот предвиден со оваа дозвола.

Дозволата е заведена во регистарот на издадените дозволи за редовни меѓурејпублички автобуски линии на Сојузната управа за патишта под број —

6. Оваа линија треба да се одржува за сето време на важењето на оваа дозвола.

Таксата според тарифниот број — од Таксената тарифа на Законот за таксите е наплатена и прописно поништена на барањето, дозволата и прилозите.

(печат)

Директор
на Сојузната управа за
патишта,

(Образец на Редот на возењето за редовна меѓурејпубличка автобуска линија — формат 210 X 297 мм)

РЕД НА ВОЗЕЊЕТО

НА РЕДОВНАТА МЕЃУРЕЈПУБЛИЧКА АВТОБУСКА ЛИНИЈА

ВО ЗАМИНУВАЊЕ					км	СТАНИЦА	ВО ВРАЌАЊЕ				
1	2	3	4	5			6	7	8	9	10

821.

Врз основа на точката 5 од Одлуката за здравствената заштита и за придонесот за социјално осигурување за младинците — учесници во изградба на патот „Братство-Единство“ („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 25/58), Сојузниот завод за социјално осигурување донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ОКОЛИСКИОТ ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ ВО НИШ, КАКО НАДЛЕЖЕЖ ЗА РАБОТИТЕ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА МЛАДИНЦИТЕ — УЧЕСНИЦИ ВО ИЗГРАДБАТА НА ПАТОТ „БРАТСТВО-ЕДИНСТВО“ НА РЕЛАЦИЈАТА ПАРАКИН—НИШ—ЛЕСКОВАЦ

1. Работите од точката 1 став 2 и точката 2 од Одлуката за здравствената заштита и за придонесот за социјално осигурување за младинците — учесници во изградбата на патот „Братство-Единство“ на работилиштата на релацијата Паракин—

Ниш—Лесковац ги врши Околискиот завод за социјално осигурување во Ниш.

2. Придонесот за младинците — учесници во изградбата на патот „Братство-Единство“ на работилиштата на релацијата Паракин—Ниш—Лесковац инвеститорот на работите му го плаќа на Околискиот завод за социјално осигурување во Ниш.

3. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 10029

15 ноември 1958 година

Белград

Сојузен завод за социјално осигурување

Директор,
Зденко Хас, с. р.Претседател,
Мара Нацева, с. р.

825.

Врз основа на членот 382 од Законот за јавните службеници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/57), Управниот одбор на Стручното здружение на организациите за јавна чистотија на градовите на ФНРЈ, со потврда од Сојузниот извршен совет, пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА СЛУЖБЕНИЦИТЕ НА СТРУЧНОТО ЗДРУЖЕНИЕ НА ОРГАНИЗАЦИЈЕТА ЗА ЈАВНА ЧИСТОТИЈА НА ГРАДОВИТЕ НА ФНРЈ

I. Општи одредби**Член 1.**

Одредбите од овој правилник важат за службениците на Стручното здружение на организациите за јавна чистотија на градовите на ФНРЈ (во натамошниот текст: здружението).

Службеници на здружението, во смисла на овој правилник, се лица што во администрацијата на здружението вршат стручни, сметководствени или канцелариски работи.

Ако со закон или со прописи донесени врз основа на закон не е определено поинаку, одредбите од овој правилник важат и за помошните службеници и техничкиот персонал (работниците) запослени во администрацијата на здружението.

Член 2.

На службениците на здружението се применуваат одредбите од првиот дел и другите соодветни одредби од Законот за јавните службеници на начинот пропишан со овој правилник.

Општите одредби (Делот прв) од Законот за работните односи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/57), кои според членот 15 од тој закон се однесуваат на сите лица во работен однос, важат и за службениците на здружението, ако со Законот за јавните службеници не е определено поинаку.

II. Систематизација**Член 3.**

Здружението има систематизација на службеничките места.

Со систематизацијата се определуваат службеничките места според утврдената организација и задачите на здружението. Со актот за систематизацијата се определуваат звањата и другите услови на стручноста потребни за одделни работни места.

Назначувања и унапредувања на службеници можат да се вршат само на местата утврдени со систематизацијата.

Систематизацијата на службеничките места во здружението ја утврдува управниот одбор на здружението.

III. Звања и плати

Член 4

На службениците на здружението им се определуваат звањата и платите според одредбите од Законот за јавните службеници и од другите прописи што важат за службениците на органите на државната управа.

Платите на техничкиот персонал и на помошните службеници запослени во здружението се определуваат според Уредбата за платите на техничкиот персонал и на помошните службеници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 7/59).

Член 5

На секретарот на здружението му се определува основната плата спрема звањето и годините на службата, според одредбите од Законот за јавните службеници што важат за службениците на органите на државната управа.

По исклучок од одредбата на претходниот став, управниот одбор на здружението може полагајот секретар на здружението да го распореди до V платен разред.

На службеникот на положај секретар на здружението што според одредбата од претходниот став е распореден во платен разред му припаѓа основната плата според полагајот, без оглед на звањето, ако е тоа за него поповолно.

Решението од претходниот став го донесува претседателот на управниот одбор на здружението.

Член 6

Определени службеници на здружението имаат положај според одговорноста и посебните овластувања.

Положаите во здружението се установуваат со прописите за организацијата на администрацијата на здружението и со актот за систематизацијата на службеничките места. Со тие прописи се определуваат и условите за назначување на положаи.

Член 7

Положајна плата имаат сите службеници на здружението распоредени во платни разреди.

За одделни положаи во здружението се утврдуваат полагајните плати, и тоа за полагајот секретар на здружението — до 27.400 динари месечно, а за службениците на другите положаи и работни места, и тоа:

- 1) за определени раководни места за кои со систематизацијата е определено звањето советник како најниско до 27.400 динари месечно;
- 2) за раководните места за кои со систематизацијата е определено звањето виши референт како најниско до 21.900 динари месечно;
- 3) за работните места на самостоен референт за кои со систематизацијата е определено звањето виши референт како најниско до 16.300 динари месечно;
- 4) за работните места на референт за кои со систематизацијата е определено звањето референт како најниско до 10.200 динари месечно.

По исклучок, ако е со систематизацијата утврдено за определени работни места на самостоен референт за кои со систематизацијата е определено звањето виши референт како најниско да се бараат службеници со високи стручни квалитети, полагајната плата може, во согласност со управниот одбор на здружението, да се определи до износот за раководните места за кои со систематизацијата е определено звањето советник како најниско.

Член 8

Положајната плата на приправниците изнесува месечно, и тоа:

- 1) на приправник за звање од IV група — 1.600 д.;
- 2) на приправник за звање од III група — до 3.200 д.;
- 3) на приправник за звање од II група — до 5.000 д.;
- 4) на приправник за звање од I група — до 6.800 д.

Положајната плата на службениците што вршат дактилографски работи се утврдува според звањата што постојат за тие службеници, со тоа што полагајната плата на дактилограф од Ia класа не може да изнесува повеќе од 6.800 динари месечно.

Член 9

Положајната плата за секој положај или секое работно место во здружението ја определува до износот од чл. 7 и 8 на овој правилник секретарот на здружението.

Член 10

Положајната плата на секретарот на здружението ја определува управниот одбор на здружението.

IV. Назначување на службеници

Член 11

Службеничките места во здружението се пополнуваат врз основа на конкурс.

Конкурсот не е задолжителен за назначување технички персонал.

Член 12

Конкурсот за пополнување на службеничките места во здружението го спроведува според одредбите од Законот за јавните службеници конкурсната комисија, која се формира кај здружението.

Конкурсната комисија ја формира на време од една година управниот одбор на здружението.

Член 13

Секретарот на здружението го избира и го разрешува, врз основа на членот 162 од Законот за здружувањето во стопанството („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 1/58), собраннието на здружението.

Решението за изборот на секретарот на здружението го издава претседателот на управниот одбор на здружението. За другите службенички односи на секретарот на здружението решението го донесува претседателот на управниот одбор на здружението.

Член 14

Раководните службеници во здружението ги назначува на положај и одлучува за нивното разрешување од полагајот управниот одбор на здружението. Решението за назначување и разрешување на овие службеници го издава секретарот на здружението.

Решенијата за другите службенички односи на службениците од претходниот став ги донесува секретарот на здружението.

Другите службеници ги назначува и донесува решенија за нивните службенички односи секретарот на здружението.

Член 15

Свечената изјава од членот 47 став 1 од Законот за јавните службеници секретарот на здружението ја дава пред претседателот на управниот одбор на здружението.

Службениците на здружението свечената изјава од претходниот став ја даваат пред секретарот на здружението.

Член 16

Здружението може да запосли хонорарни службеници под условите од Законот за јавните службеници.

Со хонорарните службеници договор склучува секретарот на здружението.

V. Стручно образование на службениците**Член 17**

Здружението може само во исклучителни случаи да запослува приправници, и тоа за одделни звања.

Здружението може да се спогоди со стопански организации и установи дел од приправничкиот стаж приправникот да помине во овие организации и установи. Времето поминато на работа во тие организации и установи се признава како приправнички стаж.

Во сè друго за приправниците важат соодветните одредби од Законот за јавните службеници и од другите прописи за приправниците во органите на државната управа.

Член 18

За службениците на здружението во сè важат соодветните одредби од Законот за јавните службеници за стручното образование на службениците на органите на државната управа во текот на службата.

Здружението може да организира семинари и курсеви за стручно образование на службениците на здружението. Во спогодба со органи на државната управа, со самостојни установи и организации здружението може да упатува свои службеници на семинарите и курсевите што тие органи, установи и организации ги организираат со цел за стручно образование на своите службеници.

VI. Напредување и оценување на службениците**Член 19**

За напредување на службениците на здружението важат во сè одредбите од Законот за јавните службеници што се однесуваат на службениците на органите на државната управа.

Член 20

Службениците на здружението се оценуваат според одредбите од Законот за јавните службеници што се однесуваат на службениците на органите на државната управа.

Секретарот на здружението, службениците распоредени од II: платен разред нагоре, приправниците и хонорарните службеници не се оценуваат.

Службениците на здружението ги оценува комисијата што ја определува управниот одбор на здружението или по негово овластување — секретарот на здружението. Управниот одбор на здружението го определува претседателот на комисијата. Секретарот на здружението е член на комисијата по својот положај.

VII. Дисциплинска и материјална одговорност на службениците**Член 21**

За повреда на службената должност и за штета причинета во врска со вршењето на службената должност службеникот на здружението одговара дисциплински и материјално според одредбите од Законот за јавните службеници.

Член 22

За дисциплинска неуредност на службениците на здружението решава секретарот на здружението. Против решението за казна за дисциплинска неуредност службеникот има право на жалба до второстепениот дисциплински суд.

Член 23

Казните за дисциплинските престапи на службениците на здружението ги изрекуваат дисциплинските судови.

Дисциплински судови се:

- 1) дисциплинскиот суд при здружението, како првостепен;
- 2) вишиот дисциплински суд при здружението, како второстепен.

Претседателот и еден член на секој дисциплински суд, како и нивните заменици, ги именува управниот одбор на здружението. Вториот член и неговиот заменик ги делегира соодветниот орган на синдикатот.

Член 24

Свечената изјава од членот 101 став 2 од Законот за јавните службеници ја даваат претседателот и членовите на дисциплинскиот суд, како и нивните заменици, пред претседателот на управниот одбор на здружението.

Секретарот на дисциплинскиот суд го именува секретарот на здружението.

Член 25

Казните за дисциплински неуредности и дисциплински престапи на претседателот и членовите на дисциплинскиот суд од прв степен, сторени во својство на претседател односно член на дисциплинскиот суд, ги изрекува непосредно повисокиот дисциплински суд.

Казните за дисциплински неуредности и дисциплински престапи на претседателот и членовите на вишиот дисциплински суд ги изрекува Сојузниот виши дисциплински суд.

VIII. Комисија за откази**Член 26**

За давање согласност на отказите на службениците на здружението се формира комисија за откази. Претседателот и еден член на комисијата ги именува и ги разрешува управниот одбор на здружението. Вториот член и неговиот заменик ги делегира соодветниот орган на синдикатот.

IX. Други одредби**Член 27**

Ако со овој правилник не е определено поинаку, одредбите од главите XV до XVII од Законот за јавните службеници што се однесуваат на службениците на органите на државната управа во сè се применуваат на службениците на здружението.

X. Преодни и завршни одредби**Член 28**

Службениците што на 31 декември 1957 година се затекнале во служба на здружението ќе се преведат со 1 јануари 1958 година во соодветните звања и платни разреди, согласно со одредбите од чл. 198 и 199 од Законот за јавните службеници.

Член 29

Управниот одбор на здружението ќе ја утврди систематизацијата на службеничките места во администрацијата на здружението најдоцна до крајот на 1958 година.

До утврдувањето на систематизацијата во смисла на претходниот став, состојбата во администрацијата на здружението затечена на денот на влегувањето во сила на Законот за јавните службеници се смета како преходна систематизација.

Член 30

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а ќе се применува од 1 јануари 1958 година.

Бр. 304

12 ноември 1958 година

Белград

Потпретседател
на Управниот одбор
на Стручното здружение на организациите за јавна чистотија на градовите на ФНРЈ,

Љубодраг Лазаревиќ, с. р.

326.

Врз основа на членот 382 од Законот за јавните службеници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/57) Управниот одбор на Стручното здружение на водоводите и канализациите на ФНРЈ, со потврда од Сојузниот извршен совет, пропишува

П РА В И Л Н И К ЗА СЛУЖБЕНИЦИТЕ НА СТРУЧНОТО ЗДРУЖЕ- НИЕ НА ВОДОВОДИТЕ И КАНАЛИЗАЦИИТЕ НА - ФНРЈ

I. Општи одредби

Член 1

Одредбите од овој правилник важат за службениците на Стручното здружение на водоводите и канализациите на ФНРЈ (во натамошниот текст: здружението).

Одредбите од овој правилник важат и за службениците на стручните секции кои здружението, во смисла на членот 158 од Законот за здружувањето во стопанството („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 1/58), ги основало за одделни народни републики.

Службеници на здружението, во смисла на овој правилник, се лица што во администрацијата на здружението вршат стручни, сметководствени или канцелариски работи.

Ако со закон или со прописи донесени врз основа на закон не е определено поинаку, одредбите од овој правилник важат и за помошните службеници и техничкиот персонал (работниците) запослени во администрацијата на здружението.

Член 2

На службениците на здружението се применуваат одредбите од првиот дел и другите соодветни одредби од Законот за јавните службеници на начинот пропишан со овој правилник.

Општите одредби (Делот прв) од Законот за работните односи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/57) што според членот 15 од тој закон се однесуваат на сите лица во работен однос, важат и за службениците на здружението, ако со Законот за јавните службеници не е определено поинаку.

II. Систематизација

Член 3

Здружението има систематизација на службеничките места.

Со систематизацијата се определуваат службеничките места според утврдената организација и задачите на здружението. Со актот за систематизацијата се определуваат звањата и другите услови на стручноста потребни за одделни работни места.

Назначувања и унапредувања на службеници можат да се вршат само на местата утврдени со систематизацијата.

Систематизацијата на службеничките места во здружението ја утврдува управниот одбор на здружението.

III. Звања и плати

Член 4

На службениците на здружението им се определуваат звањата и платите според одредбите од Законот за јавните службеници и од другите прописи што важат за службениците на органите на државната управа.

Платите на техничкиот персонал и на помошните службеници запослени во здружението се определуваат според Уредбата за платите на техничкиот персонал и на помошните службеници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 7/58).

Член 5

На секретарот на здружението му се определува основната плата спрема звањето и годините на службата, според одредбите од Законот за јавните службеници што важат за службениците на органите на државната управа.

По исклучок од одредбата на претходниот став, управниот одбор на здружението може положијат секретар на здружението да го распореди до V платен разред.

На службеникот на положај секретар на здружението што според одредбата од претходниот став е распореден во платен разред му припаѓа основната плата според положајот, без оглед на звањето, ако е тоа за него поповолно.

Решението од претходниот став го донесува претседателот на управниот одбор на здружението.

Член 6

Определени службеници на здружението имаат положај според одговорноста и посебните овластувања.

Положаите во здружението се установуваат со прописите за организацијата на администрацијата на здружението и со актот за систематизацијата на службеничките места. Со тие прописи се определуваат и условите за назначување на положаи.

Член 7

Положајна плата имаат сите службеници на здружението распоредени во платни разреди.

За одделни положаи во здружението се утврдува положајната плата, и тоа за положајот секретар на здружението до 27.400 динари месечно, а за службениците на другите положаи и работни места, и тоа:

- 1) за определени раководни места за кои со систематизацијата е определено звањето советник како најниско до 27.400 динари месечно;
- 2) за раководните места за кои со систематизацијата е определено звањето виши референт како најниско до 21.900 динари месечно;
- 3) за работните места на самостоен референт за кои со систематизацијата е определено звањето виши референт како најниско до 16.300 динари месечно;
- 4) за работните места на референт за кои со систематизацијата е определено звањето референт како најниско до 10.200 динари месечно.

По исклучок, ако е со систематизацијата утврдено за определени работни места на самостоен референт за кои со систематизацијата е определено звањето виши референт како најниско да се бараат службеници со високи стручни квалитети, положајната плата може, во согласност со управниот одбор на здружението, да се определи до износот за раководните места за кои со систематизацијата е определено звањето советник како најниско.

Член 8

Положајната плата на приправниците изнесува месечно, и тоа:

- 1) на приправник за звање од IV група — 1.600 д.г
- 2) на приправник за звање од III група — до 3.200 д.г
- 3) на приправник за звање од II група — до 5.000 д.г
- 4) на приправник за звање од I група — до 6.800 д.г

Положајната плата на службениците што вршат дактилографски работи се утврдува според звањата што постојат за тие службеници, со тоа што положајната плата на дактилограф од Ia класа не може да изнесува повеќе од 6.800 динари месечно.

Член 9

Положајната плата за секој положај или секоо работно место во здружението ја определува до износите од чл. 7 и 8 на овој правилник секретарот на здружението.

Член 10

Положајната плата на секретарот на здружението ја определува управниот одбор на здружението.

IV. Назначување на службеници

Член 11

Службеничките места во здружението се пополнуваат врз основа на конкурс.

Конкурсот не е задолжителен за назначување технички персонал.

Член 12

Конкурсот за пополнување на службеничките места во здружението го спроведува според одредбите од Законот за јавните службеници конкурсната комисија, која се формира кај здружението.

Конкурсната комисија ја формира на време од една година управниот одбор на здружението.

Член 13

Секретарот на здружението го избира и го разрешува врз основа на членот 162 од Законот за здружението во стопанството собранието на здружението.

Решението за изборот на секретарот на здружението го издава претседателот на управниот одбор на здружението. За другите службенички односи на секретарот на здружението решението го донесува претседателот на управниот одбор на здружението.

Член 14

Раководните службеници во здружението ги назначува на положај и одлучува за нивното разрешување од положајот управниот одбор на здружението. Решението за назначување и разрешување на овие службеници го издава секретарот на здружението.

Решенијата за другите службенички односи на службениците од претходниот став ги донесува секретарот на здружението.

Другите службеници ги назначува и донесува решенија за нивните службенички односи секретарот на здружението.

Член 15

Свечената изјава од членот 47 став 1 од Законот за јавните службеници секретарот на здружението ја дава пред претседателот на управниот одбор на здружението.

Службениците на здружението свечената изјава од претходниот став ја даваат пред секретарот на здружението.

Член 16

Здружението може само во исклучителни случаи службеници под условите од Законот за јавните службеници.

Со хонорарните службеници договор склучува секретарот на здружението.

V. Стручно образование на службениците

Член 17

Здружението може само во исклучителни случаи да запослува приправници, и тоа за одделни звања.

Здружението може да се спогоди со стопански организации и установи дел од приправничкиот стаж приправникот да помине во овие организации и установи. Времето поминато на работа во тие организации и установи се признава како приправнички стаж.

Во сè друго за приправниците важат соодветните одредби од Законот за јавните службеници и од другите прописи за приправниците во органите на државната управа.

Член 18

За службениците на здружението во сè важат соодветните одредби од Законот за јавните службеници за стручното образование на службениците на органите на државната управа во текот на службата.

Здружението може да организира семинари и курсеви за стручно образование на службениците на здружението. Во спогодба со органи на државната управа, со самостојни установи и организации здружението може да упатува свои службеници на семинарите и курсевите што тие органи, установи и организации ги организираат со цел за стручно образование на своите службеници.

VI. Напредување и оценување на службениците

Член 19

За напредување на службениците на здружението важат во сè одредбите од Законот за јавните службеници што се однесуваат на службениците на органите на државната управа.

Член 20

Службениците на здружението се оценуваат според одредбите од Законот за јавните службеници што се однесуваат на службениците на државната управа.

Секретарот на здружението, службениците распоредени од II платен разред нагоре, приправниците и хонорарните службеници не се оценуваат.

Службениците на здружението ги оценува комисијата што ја определува управниот одбор на здружението или по негово овластување — секретарот на здружението. Управниот одбор на здружението го определува претседателот на комисијата. Секретарот на здружението е член на комисијата по својот положај.

VII. Дисциплинска и материјална одговорност на службениците

Член 21

За повреда на службената должност и за штета причинета во врска со вршењето на службената должност службеникот на здружението одговара дисциплински и материјално според одредбите од Законот за јавните службеници.

Член 22

За дисциплинска неуредност на службениците на здружението решава секретарот на здружението.

Против решението за казна за дисциплинска неуредност службеникот има право на жалба до второстепениот дисциплински суд.

Член 23

Казните за дисциплинските преступи на службениците на здружението ги изрекуваат дисциплинските судови.

Дисциплински судови се:

- 1) дисциплинскиот суд при здружението, како првостепен;
- 2) вишиот дисциплински суд при здружението, како второстепен.

Претседателот и еден член на секој дисциплински суд, како и нивните заменици, ги именува управниот одбор на здружението. Вториот член и неговиот заменик ги делегира соодветниот орган на синдикатот.

Член 24

Свечената изјава од членот 101 став 2 од Законот за јавните службеници ја даваат претседателот и членовите на дисциплинскиот суд, како и нивните заменици, пред претседателот на управниот одбор на здружението.

Секретарот на дисциплинскиот суд го именува секретарот на здружението.

Член 25

Казните за дисциплински неуредности и дисциплински престапи на претседателот и членовите на дисциплинскиот суд од прв степен, сторени во својство на претседател односно член на дисциплинскиот суд, ги изрекува непосредно повисоки дисциплински суд.

Казните за дисциплински неуредности и дисциплински престапи на претседателот и членовите на вишиот дисциплински суд ги изрекува Сојузниот виши дисциплински суд.

VIII. Комисија за откази

Член 26

За давање согласност на отказите на службениците на здружението се формира комисија за откази. Претседателот и еден член на комисијата ги именува и ги разрешува управниот одбор на здружението. Вториот член и неговиот заменик ги делегира соодветниот орган на синдикатот.

IX. Други одредби

Член 27

Ако со овој правилник не е определено поинаку, одредбите од главите XV до XVII од Законот за јавните службеници што се однесуваат на службениците на органите на државната управа во сè се применуваат на службениците на здружението.

X. Преодни и завршни одредби

Член 28

Службениците што на 31 декември 1957 година се затекнале во служба на здружението ќе се преведат со 1 јануари 1958 година во соодветните звања и платни разреди, согласно со одредбите од чл. 198 и 199 од Законот за јавните службеници.

Член 29

Управниот одбор на здружението ќе ја утврди систематизацијата на службеничките места во администрацијата на здружението најдоцна до крајот на 1958 година.

До утврдувањето на систематизацијата во смисла на претходниот став, состојбата во администрацијата на здружението затечена на денот на влегувањето во сила на Законот за јавните службеници се смета како привремена систематизација.

Член 30

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а ќе се применува од 1 јануари 1958 година.

Бр. 333

12 ноември 1958 година

Белград

Претседател
на Управниот одбор
на Стручно здружение на водоводите и канализациите на ФНРЈ,
инж. Константин Васиљевиќ, с. р.

СОДЪЖИНА:

810. Указ за прогласување на Законот за измена на Законот за средствата на стопанските организации	— — — — —	1089
Закон за измена на Законот за средствата на стопанските организации	— — — — —	1089

811. Указ за прогласување на Законот за измени и дополненија на Законот за придонесот од доходот на стопанските организации	— — — — —	1089
Закон за измени и дополненија на Законот за придонесот од доходот на стопанските организации	— — — — —	1089
812. Указ за прогласување на Законот за измена на Законот за прометот со земјишта и згради	— — — — —	1091
Закон за измена на Законот за прометот со земјишта и згради	— — — — —	1091
813. Указ за прогласување на Законот за измени и дополненија на Законот за откуп на приватните аптеки	— — — — —	1092
Закон за измени и дополненија на Законот за откуп за приватните аптеки	— — — — —	1092
814. Одлука за посебно учество во доходот и за заедничките резервни фондови на стопанските организации	— — — — —	1092
815. Одлука за измени и дополненија на Одлуката за интересните норми на средствата на стопанските организации, на средствата вложени кај банката и на краткорочните кредити	— — — — —	1093
816. Одлука за измени и дополненија на Одлука за ограничување користењето на средствата на амортизацијата и за понишките норми на амортизацијата за стопанските организации од определени дејности	— — — — —	1094
817. Одлука за дополненија на Одлуката за отстапување на придонесот од доходот и земјарината на стопанските организации од определени дејности	— — — — —	1094
818. Одлука за понишката норма на интересот на фондот на обртните средства на определени стопански организации	— — — — —	1095
819. Одлука за доделување новогодишна награда на службениците и работниците на државните органи и на установите на јавните служби	— — — — —	1095
820. Наредба за давање инвестиционите заеми ми без конкурс од средствата на Општиот инвестиционен фонд за набавка на домашен приплоден добиток од реоните зафатени со суша во 1958 година и за адаптација на објекти за негово сместување	— — — — —	1098
821. Наредба за височината на средствата од штедните влогови што можат да се употребуваат за долгорочно кредитирање	— — — — —	1098
822. Правилник за измени на Правилникот за одредување името, ознаката и луката на припадноста на бродовите и кајациите на трговската морнарица на ФНРЈ	— — — — —	1097
823. Упатство за издавање дозволи за редовни меѓурепублички автобуски линии	— — — — —	1097
824. Решение за определување на Околинскиот завод за социјално осигурување во Ниш како надлежен за работите на здравствена заштита на младинците — учесниците во изградбата на патот „Братство—Единство“ на релацијата Параќин—Ниш—Лесковац	— — — — —	1099
825. Правилник за службениците на Стручното здружение на организациите за јавна чистотија на градовите на ФНРЈ	— — — — —	1099
826. Правилник за службениците на Стручното здружение на водоводите и канализациите на ФНРЈ	— — — — —	1102

Издавач: Издавачки завод „Службен лист на ФНРЈ“, Белград, Улица Краљевиќа Марка бр. 9.
Директор и одговорен уредник: Слободан М. Нешовиќ, Улица Краљевиќа Марка бр. 9. Печат на Белградскиот графички завод, Белград